

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82 од 08.05.2018), чл. 208, став 1, алинеја 2 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник, бр. 425 од 28.6.2019), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр 02-275/5, донесена на 268. седница одржана на 21.2.2022 година), Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр 02-695/50, донесена на 272. седница одржана на 16.6.2022 година и Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 41-4894/1 од 14.6.2022 г., (Сл. весник бр. 139 од 2022 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

I. Број на студенти

На факултетите и институтите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на втор циклус студии во учебната 2022/2023 година може да се запишат следниов број студенти:

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Број на студенти	Траење на студиите во семестри	Школарина (во евра)
ФАКУЛТЕТИ			
Филозофски факултет (бул. „Гоце Делчев“ бр. 9А)		2/4	
Филозофија ¹	30	2	1915
Педагошки науки ²	15	2	1948
Менаџмент во образование	20	2	1948
Социологија	30	2	1948
Европски студии за интеграција	30	2	1948
Историја и архивистика	25	2	1915
Историја на уметноста	25	2	1915
Класична филологија, византологија и микенологија	20	2	1915
Стратегиски и одбранбени студии	30	2	1948
Безбедност	40	2	1948
Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите	20	2	1948
Социјална работа и социјална политика	40	2	1948
Социјален менаџмент	25	2	1948
Меѓународни односи - разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување	30	2	1948
Интеррелигиски студии	30	2	1915
Интеррелигиски студии	50	4	2956
Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент	20	2	1948
Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент	20	4	3086
Психологија ³	30	2	1915
Археологија	20	2	1915
Специјална едукација и рехабилитација – интелектуална попреченост и аутизам	40	2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – моторни нарушувања	40	2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – оштетувања на видот	10	2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – оштетувања на слухот	40	2	1948
Специјална едукација и рехабилитација – специфични тешкотии во учењето	40	2	1948
Инклузивно образование	15	2	1948

¹ На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени студии по филозофија на прв циклус на студии (240 ЕКТС)

² На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени четиригодишни студии на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на некој од наставничките факултети и остварен просек на оценки од минимум 7,5 или кандидати со завршено високо образование VII/1 степен (пред воведување на ЕКТС) од општествени и хуманистички науки и други сродни научни дисциплини и остварен просек од 7,5.

³ На оваа студиска програма можат да се запишат: кандидати со завршени студии по психологија на прв циклус на студии (240 ЕКТС).

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Број на студенти	Траење на студиите во семестри	Школарина (во евра)
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности	60	2	1948
Интеркултурни студии	30	2	1915
Мир – мировните политики, глобализација, мирот и конфликтите	20	4	3086
Стратегиски и одбранбени студии	30	4	3086
Безбедност	40	4	3086
Менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности	60	4	3151

II. Право на конкурирање

- Право на конкурирање имаат кандидати што го исполнуваат општиот услов да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.
- Право на конкурирање за запишување во VII (седми) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои завршиле прв циклус на соодветни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиската програма за интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет.
- Право на конкурирање за запишување во X (десетти) семестар на интегрираните петгодишни студии од прв и втор циклус на Архитектонскиот факултет имаат кандидати кои дипломирале на Архитектонскиот факултет според студиска програма во траење од 10 (9+1) семестри, пред воведување на студиската програма за интегрирани студии од прв и втор циклус и кои се стекнале со стручното звање дипломиран инженер архитект.
- Право на конкурирање за запишување на Студиите по дидактика и методика на наставата по германски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ имаат кандидати кои дипломирале на германски јазик и книжевност (наставна насока) – професор по германски јазик и книжевност и освоиле 240 бодови, со:
 - просечен успех по сите предмети најмалку 8 (осум);
 - просечен успех по предметите Современ германски јазик / Германски јазик, во сите четири години најмалку 8 (осум);
 - просечен успех по предметите Методика на германскиот јазик, во трета и четврта година најмалку 8 (осум).

По завршувањето на пријавувањето, кандидатите ќе бидат поканети на интервју. Позитивниот резултат од интервјуто е услов за запишување.

III. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од www.upisi.ukim.mk);
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50: Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-XXX-03161; Конто 722313 00);
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

Единиците на своите огласни табли ќе ги објават роковите во кои кандидатите ќе треба да ги поденесат оригиналните документи за пријавување и за запишување

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

IV. Рокови за пријавување и запишување

	Прв рок	Втор рок*
Пријавување на кандидатите	19 до 27.9.2022	7. до 17.2.2023
Запишување на кандидатите	3 и 4.10.2021	21. до 23.2.2023

- Втор уписан рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2021/2022 година.

ЗАБЕЛЕШКИ:

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којшто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
- Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.